



Архивски број: 03-13624/1
Датум: 11-12-2023

ДРУШТВО ЗА СЕРВИС, РЕМОНТ И МОНТАЖА
НА ЛИФТОВИ И ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО И
МАЛО И УВОЗ-ИЗВОЗ ПОПОВСКИ ТРАЈАН
СЕРВИС ДАКА ДООЕЛ

БР. 03-07/098
13.12.2023 год.
БИТОЛА 1

ДОГОВОР

за јавна набавка на услуги – одржување на лифтови во Министерство за финансии

Склучен помеѓу:

1. МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ, со седиште на улица „Даме Груев“, бр.12 - Скопје, претставувано од Dr. Fatmir Besimi, министер за финансии, во натамошниот текст: договорен орган и

2. Друштво за сервис, ремонт и монтажа на лифтови и трговија на големо и мало и увоз-извоз СЕРВИС ДАКА, Попоски Трајан Битола ДООЕЛ, со седиште на ул. „Михаил Апостолски – Дончо“ бр.15, Битола, застапувано од Димче Поповски, управител, натамошниот текст: носител на набавката.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Предмет на овој договор е одржување на лифтовите во Министерството за финансии од марката Клеман (Kleemaan), а по спроведена постапка за набавка од мала вредност по оглас број 17826/2023.

Составен дел на овој договор е листата на цени (прилог кон договорот).

Член 2

Одржувањето од член 1 од овој договор опфаќа месечна комплетна контрола и преглед на сите лифтови и интервенции по повик заради неисправност на лифтовите, како и замена на резервни и потрошни делови.

Месечната комплетна контрола и преглед на лифтовите опфаќа, но не е ограничена на:

- преглед на постројките и нивната работа според упатството;
- чистење на просториите кои припаѓаат на техничката опрема, а не се за секого достапни (машинска просторија, возно окно итн.);
- проверка на правилната работа на сите сигурносни уреди и електричните сигурносни кругови;
- проверка на носечките јажиња или вериги (истрошеност, затегнатост итн.) и нивните врски со другите делови;
- проверка на влечењето што се остварува со триење, доколку е применливо;



- проверка на исправноста на хидраулчната инсталација, доколку е применливо;
- проверка на изолацијата на сите струјни кругови и нивните врски со заземјувањето;
- проверка на приклучоците на громобранските инсталации;
- чистење и подмачкување на деловите на техничката опрема;
- проверка на исправноста на работата на техничката опрема при движење во обете насоки, како и при застанувањето;
- проверка на излезите за итна интервенција, доколку е применливо;
- уредно водење на матичната книга на лифтовите;
- проверка на исправноста на погонските уреди, управувачките уреди и на елементите за пренос на сила и
- проверка на интегритетот на механичката заштита од електронски склопки и разводни кутии.

Интервенциите на повик заради неисправност на лифтовите опфаќаат интервенции на носителот на набавката, заради отстранување на дефекти на лифтовите, по повик од страна на договорниот орган.

II. ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 3

Вкупната максимална вредност на договорот без пресметан данок на додадена вредност изнесува 500.000,00 денари.

Вкупниот износ на данок на додадена вредност изнесува 90.000,00 денари.

Вкупната максимална вредност на договорот со пресметан данок на додадена вредност изнесува 590.000,00 денари.

Договорниот орган не е обврзан да ја реализира вкупната максимална вредност на договорот.

Единечните цени дадени во Прилог 1 на овој договор се крајни, фиксни и непроменливи се до конечното исполнување на договорот и во нив се вкalkулирани сите трошоци што носителот на набавката ги има до нивната испорака кај договорниот орган.

Член 4

Цената за комплетна контрола, преглед и интервенции на повик заради неисправност на лифтовите, за 4 (четири) лифтови на месечно ниво изнесува 3.650.00 денари, без пресметан данок на додадена вредност, во кој износ се вклучени цената на работна рака, патни, дневни или евентуално други трошоци за месечна контрола и извршени интервенции по повик во текот на еден месец.



За извршување услуги со употреба на потрошни и резервни делови кои не се опфатени во листата на цени, носителот на набавката е должен да достави понуда (про-фактура) со дозволена маржа од максимум 15%. По нејзино прифаќање од страна на договорниот орган, ќе може да се пристапи кон извршување на услугата.

Надоместокот за месечно одржување на лифтовите ги опфаќа и интервенциите на повик заради неисправност на лифтовите, независно од нивниот број во текот на еден месец.

III. ГАРАНЦИЈА ЗА НАВРЕМЕНО И КВАЛИТЕТНО ИЗВРШУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 5

Носителот на набавката е должен заедно со потпишаниот договор да достави банкарска гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот.

Услов за потпишување на договорот со избраниот најповолен понудувач е обезбедување гаранција од страна на избраниот најповолен понудувач за квалитетно и навремено извршување на договорот во висина од 10% од максималната вредност на склучениот договор со пресметан ДДВ.

Гаранцијата се доставува во вид на банкарска гаранција во писмена форма или во електронска форма доколку е издадена како таква од банката во изворно оригинална форма. Гаранцијата треба да биде поднесена во оригинална форма. Копии не се прифаќаат.

Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот треба да биде со важност до целосното реализирање на договорот.

Банкарската гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот ќе биде во валутата на која гласи договорот.

Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот треба да биде издадена од банка.

Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот носителот на набавката ја доставува заедно со потпишаниот договор во рок од 5 (пет) работни дена од денот на добивање на договорот од страна на договорниот орган.

Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот се доставува во определениот рок, и тоа: по пошта или лично на лицето за контакт определено од страна на договорниот орган.

Со оваа гаранција носителот на набавката гарантира дека предметот на договорот ќе го испорачува на начинот и според динамиката предвидени во тендерската документација, односно техничката спецификација, доставената понуда и склучениот договор со договорниот орган.

Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот ќе биде наплатена доколку носителот на набавката не исполни некоја од обврските од



договорот за јавна набавка во рокот на стасаноста, за што писмено ќе го извести носителот на набавката.

Доколку договорот за јавна набавка е целосно реализиран согласно договореното, банкарската гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на носителот на набавката во рок од 14 (четиринаесет) дена од денот на целосното реализирање на договорот.

Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на носителот на набавката по пошта, лично во седиштето на економскиот оператор или лично во седиштето на договорниот орган.

Договорниот орган ќе ја наплати гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот и доколку дојде до негово еднострано раскинување поради неизвршување на обврските од договорот од страна на носителот на набавката.

Договорниот орган нема да бара активирање на банкарската гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот од банката која ја има издадено доколку носителот на набавката поради непредвидени околности (виша сила или други оправдани причини) не можел да ја изврши набавката што е предмет на овој договор, во кој случај носителот на набавката треба да достави писмено образложение до договорниот орган во кое ќе ги наведе причините за неизвршување или ненавремено извршување на набавката, а кое треба да биде писмено прифатено од договорниот орган.

IV. НАЧИН И РОК НА ПЛАЌАЊЕ

Член 6

Договорниот орган плаќањето за одржувањето на лифтовите ќе го врши на месечно ниво во рок од 30 календарски денови од денот на приемот на фактурата во писарницата на Министерството за финансии, кон која се приложени уредно потпишани работни налози за извршените контроли и интервенции и извадок од матичната книга на лифтовите.

Плаќањето за замена на резервни или потрошни делови, договорниот орган ќе го врши во рок од 30 календарски денови од денот на приемот на фактурата во писарницата на Министерството за финансии, кон која се приложени уредно потпишани работни налози за извршената замена и извадок од матичната книга на лифтовите.

Кон фактурата за плаќање задолжително се приложуваат уредно потпишани работни налози за извршените контроли или интервенции како и извадок од матичната книга на лифтовите, потпишани со цело име и презиме од претставник на договорниот орган и претставник на носителот на набавката.



Доколку фактурата не ги содржи сите податоци и прилози од став 1, став 2 и став 3 на овој член, нема да биде платена и ќе биде вратена на носителот на набавката на дооформување или докомплетирање.

V. ОБВРСКИ НА НОСИТЕЛОТ НА НАБАВКАТА

Член 7

Носителот на набавката се обврзува еднаш месечно да врши редовна комплетна контрола и преглед на лифтови, за што уредно води евиденција.

Носителот на набавката е должен да изврши 12 месечни контроли на лифтовите и да изврши интервенции по секој повик од страна на договорниот орган во текот на времетраењето на договорот.

Времето на одзив за интервенции на повик изнесува најмногу 2 часа.

Во случај на потреба од замена на резервен или потрошен дел носителот на набавката е должен да го обезбеди и изврши замена на истиот во рок од максимум 3 дена.

Член 8

Носителот на набавката се обврзува дека услугите ќе ги врши квалитетно и во согласност со позитивните прописи за овој вид на услуга, важечките норми и стандарди за овој вид на услуги, особено Правилникот за користење на лифтови и транспортери.

Носителот на набавката се обврзува дека одржувањето на лифтовите за целото времетраење на договорот ќе го врши исклучиво сертифициран сервисер.

При монтажата на резервни делови, поправка и отстранување на дефекти носителот на набавката е должен да ги преземе сите обврски кои произлегуваат согласно Законот за безбедност и здравје при работа и сите останати важечки прописи кои се однесуваат за заштита, безбедноста и здравјето при работа на лицата кои се ангажирани за реализација на договорот.

VI. ПРАВА И ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИОТ ОРГАН

Член 9

Договорниот орган се обврзува дека веднаш по создавањето за било каков дефект на лифтовите ќе го известит носителот на набавката.

Договорниот орган се обврзува да ја плати уредно доставената фактура според рокот утврден во член 6 од овој договор.

Договорниот орган е должен да определи лица кои ќе бидат задолжени за следење на реализацијата на договорот.

Q 15



VII. РОК НА ВАЖНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 10

Договорот е со важност од 12 (дванаесет) месеци сметано од денот на неговото потпишување од двете договорни страни или до негово вредносно исполнување.

VIII. УСЛОВИ ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ ИЛИ РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 11

Овој договор може да се раскине спогодбено во согласност на двете договорни страни.

Член 12

Овој договор може да се раскине и еднострано поради непридржување или неисполнување на договорните обврски утврдени со овој договор.

Договорната страна која поради непридржување или неисполнување на договорните обврски го раскинува договорот, должна е тоа да и го соопшти на другата договорна страна без одлагање во писмена форма.

Договорот се смета за раскинат со денот на приемот на известувањето за раскинување на договорот.

Доколку дојде до раскинување на договорот поради неисполнување или ненавремено исполнување на обврските на договорот од страна на носителот на набавката, носителот на набавката ќе биде одговорен за евентуалната штета што би ја предизвикал на договорниот орган како директна или индиректна последица на неговото работење.

Член 13

Кога една од договорните страни нема да ја исполни својата обврска, договорната страна може да бара исполнување на обврската од другата договорна страна или да го раскине договорот, а во секој случај има право на надомест на штетата.

Член 14

Кога договорната страна нема да ја исполни својата обврска во определениот рок, другата договорна страна може да и остави примерен дополнителен рок за исполнување на обврската.

Рокот од став 1 на овој член може да биде продолжен само по писмено барање на носителот на набавката и писмена согласност од договорниот орган.



Ако договорната страна која не ја исполнила својата обврска во определениот рок, не ја исполни обврската ни во дополнителниот рок, другата договорна страна може да го раскине договорот и да ја активира банкарската гаранција.

IX. ВИША СИЛА

Член 15

Ниту една од договорните страни нема да биде одговорна за неисполнување на обврските од овој договор до кое би дошло заради виша сила.

Под виша сила се подразбираат настани или околности на кои договорните страни не можат да влијаат и се надвор од нивната контрола, а го попречуваат нормалното извршување на договорот (елементарни непогоди, воени дејства, граѓански немири, штрајкови и сл.).

Вишата сила не вклучува настан што е предизвикан од небрежност или намерна активност што би предизвикала застој во извршувањето на обврските од договорот.

Ако една од договорните страни е спречена да ги исполнува своите обврски заради виша сила, должна е веднаш писмено да ја извести другата страна, со наведување на причините за вишата сила и по можност обезбедување на соодветен доказ.

За времетраењето на вишата сила сите права и обврски од овој договор мируваат.

Договорните страни се обврзуваат на ист начин да ја известат договорната страна за повторното воспоставување на нормални услови за извршување на договорот, односно за престанокот на дејството на вишата сила.

По отстранувањето на вишата сила договорот продолжува да се реализира.

X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 16

Изменувања и дополнувања на договорот можат да се вршат со заедничка согласност на договорните страни по писмен пат.

Договорната страна која бара измена и/или дополнување на договорот е должна своето барање до другата страна да го достави во писмена форма.

Договорот може да се изменува и дополнува со анекс на договорот потпишан од двете договорените страни во согласност со Законот за јавните набавки.



Член 17

За сè што не е предвидено со овој договор, се применуваат одредбите од Законот за облигационите односи, Законот за јавните набавки и од другите позитивни прописи во Република Северна Македонија.

Член 18

Во случај на спор, договорните страни се согласни спорот да го решат спогодбено, а доколку во тоа не успеат, согласни се спорот да го решава предметно надлежниот суд во Скопје.

Член 19

Обработката на личните податоци при реализацијата на овој договор ќе биде во согласност со Законот за заштита на личните податоци.

Член 20

Овој договор е составен во 4 (четири) еднообразни примероци од кои 2 (два) примероци за договорниот орган и 2 (два) за носителот на набавката.

ДОГОВОРЕН ОРГАН:
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
СКОПЈЕ

МИНИСТЕР ЗА ФИНАНСИИ
Dr. Fatmir Besimi



НОСИТЕЛ НА НАБАВКАТА:
Друштво за сервис, ремонт и монтажа
на лифтови и трговија на големо и мало
и увоз-извоз СЕРВИС ДАКА
Попоски Трајан Битола ДООЕЛ

УПРАВИТЕЛ
Димче Поповски



Изработил: Панче Чоневски
Контролирал: Даниела Јанкова
Елизабета Калачоска
Одобрил: Татјана Васева
Проверил: Daut Hajrullahi
м-р Маја Стаменковска Угриновска
Љубомир Јорданов
Согласен: д-р Јелена Таст

Листа на цени

ПРИЛОГ КОН ДОГОВОР

1	2	3	4	5
Опис	Единица мерка	Количина	Единечна цена без ДДВ	Вкупна цена без ДДВ (3*4)
Комплетна контрола и преглед на 4 лифтови и интервенции на повик заради неисправност на лифтовите на месечно ниво	месечна интервенција	12	3650	43800
Инвертор	парче	1	11400	
Инвертор за врати	парче	1	3050	
Сајла f10	метар	1	50	
Сајла f8	метар	1	50	
Микро прекинувач	парче	1	10	
Главна картица	парче	1	22800	
Федер за врата	парче	1	460	
Вратен контакт	парче	1	310	
Осигурувач	парче	1	10	
Склопка	парче	1	2290	
ПТЦ	парче	1	10	
Регулатор на брзина	парче	1	9120	
LCD дисплеј со димензии 5 см x 12 см	парче	1	3800	
Картица за повикување	парче	1	3800	
Повикувачко дугме	парче	1	760	
Осовина од јажница за лифт ознака AXIS 3N58-94	парче	1	920	
Јажница од против тег за лифт ознака Diversion Pulley PFB 6F33-01	парче	1	3040	
Прстени од јажница од противтег за лифт ознака Rings 53-01	парче	1	460	
Клизачи од кабина ознака Guide Shoe 6-51	парче	1	310	
Сет електронски за затворање и отворање на врати	парче	1	6850	
Гумиран компензационен ланец	парче	1	13680	
Механизам од кабинска автоматска врата	парче	1	6840	
Фотозавеса на кабинска врата	парче	1	4180	

1000

